

НОВИОТ PEUGEOT 208



PEUGEOT



PEUGEOT секогаш ја почитувал високо квалитетната и иновативна француска производна традиција. Сега повеќе од кога и да е, PEUGEOT ја вложува целата своја енергија во дизајнирање на возила со впечатлив изглед кои даваат сензитивно искуство при

возењето со активирање на сите сетила. Ние внимателно работевме на секој детаљ од ергономија, употреба на високо квалитетни материјали до поврзаноста, за да ви обезбедиме поинтуитивно возење.

06 Дизајн на 208  
12 Дизајн на e-208  
14 Целосно електрично возење  
18 PEUGEOT 3D i-Cockpit®

26 Поврзаност  
28 Полуавтомно возење  
32 Мотори  
38 Персонализација



НЕОДОЛИВ.



## АТЛЕТСКИ И АТРАКТИВЕН ДИЗАЈН.

Новиот PEUGEOT 208 има моќен карактер, кој се истакнува со својата ниска, атлетска силуета, долгиот капак на мотор и неговите сензуални линии. Неговиот елегантен и динамичен дизајн се истакнува со контрастниот Black Diamond\* покрив, сјајно црните лакови на тркалата, рамките на прозорите\*\* и раткапните со дијамантски сјај со додатоци\*.



## МОЌЕН И ВПЕЧАТЛИВ.

Експресивниот преден дел на новиот PEUGEOT 208 може да се пофали со голема хромирана решетка\*, со модерен и енергичен изглед дополнет со Full LED\*\* предни светла во форма на 3 лавовски канци и LED\*\* дневни светла кои се вклучуваат автоматски при стартување на возилото.

Новиот Peugeot 208 е впечатлив во секоја прилика.



## ЗАБЕЛЕЖЛИВ ВО СЕКОЈА ПРИЛИКА.

Задниот дел има уникатен дизајн со сјајно црна\* лента, дополнет со FullLED\* стоп светла во форма на 3 лавовски канџи. Овие светла се вклучени и дење и ноќе, за да возилото биде побезбедно и забележливо.

## ОДЛИЧНО ИЗВАЈАН И ЕКСПРЕСИВЕН ЗАДЕН ДЕЛ.

Динамичниот и одлично извајан заден дел на новиот PEUGEOT 208 има 2 вида спојлери\*, едниот за контрола на потрошувачката на гориво и другиот за подобрување на перформансите на патот. Издвнута цевка исто така доаѓа и во хромирана верзија, давајќи уште поспортски изглед\*\*.

A blue Peugeot e-208 is shown driving on a city street at night. The car is in motion, with a blurred background of buildings and pedestrians. The license plate reads "HX-080-WT".


e-208, КОГА СТИЛОТ СЕ  
СПОЈУВА СО e-MOTION



## е-MOTION е-208.

Тивок а толку флексибилен и реактивен на патот, заводливиот и 100% електричен е-208 знае како да ги задоволи Вашите желби и потреби. Новиот е-208 ја има истата поставеност на елементните како и верзијата со мотор на согорување, што ја гарантира вашата удобност, удобноста на патниците во кабината и волуменот на багажниот простор. Овој електричен Peugeot 208 го претвора возењето во целосно уживање.

Како дополнување на тоа, поседува неколку заводливи детали со цел нагласување на неговиот елегантен дизајн на уште повисоко ниво.



## УНИКАТЕН СТИЛ.

е-208 се издвојува со својот ексклузивен, привлечен, модерен и високо-технолошки изглед. Неговиот „е“ дихроен монограм и амблемот лав, решетката со иста боја како каросеријата, сјајно црните лакови над тркалата и 17" алуминиумски наплатки, го прават поаеродинамичен. Во внатрешноста, префинетата навлака е направена од Alcantara®/Gréval Grey материјал\*.

\* Стандард или недостапно зависно од верзијата.



## ЗАБАВУВАЈТЕ СЕ ДОДЕКА ГО ВОЗИТЕ ОВА ЦЕЛОСНО ЕЛЕКТРИЧНО ВОЗИЛО

Откако ќе седнете зад управувачот на е-208, дозволете да Ве понесат емоциите во тишината на 100% електричниот погон, со кој може да одите каде што сакате во опсег до 340km\*. За да бидете сигурни дека можете да стигнете до Вашата дестинација, имате неколку опции за полнење: дома, на работа или на пат. Искористете ја предноста на нашата услуга Charge Pass\*\* за лесен пристап до мрежата од над 110.000 јавни станици за полнење\*\*\* низ цела Европа.

14 \* До 340 km (WLTP)\*\* - до 450 km (NEDC): Проценети податоци, дадени само како за информација кои сеуште подлежат на одобрување - Комбинирана емисија на CO<sub>2</sub>: 0g при тестирање на пат.  
\*\* Free2Move услуга за платен пристап. \*\*\* Стандард или станици за брзо полнење.



## ПОВРЗИ СЕ И ВОЗИ\*.

Едноставно и практично, со користење на Вашиот паметен телефон\*\* можете претходно да ја прилагодите температурата во Вашиот е-208 (греење или клима уред), да го проверите полнењето на батеријата, да започнете повторно полнење или да ги планирате своите патувања однапред... без никакви проблеми.

\* Поврзи се и вози  
\*\* Поврзете се со користење на апликациите MyPeugeot & Free2Move Services.





„NEXTGEN“ ТЕХНОЛОГИЈА\*.

\* Технологија на иднината.



## СОВРЕМЕН PEUGEOT 3D i-COCKPIT.

Во внатрешноста, откријте ја најновата генерација на Peugeot 3D i-Cockpit\*. Доживејте агилно и интуитивно возење со компактниот управувач со вградени контроли\*\*, конфигурацијата 3D дигитална инструмент табла, големиот 10" HD екран на допир\*\* и 7-те дирки "Toggle"\*\*\*\*.

\* Стандард или недостапно во зависност од верзијата.

\*\* Стандард, опција или недостапно во зависност од верзијата.

\*\*\* Прекинувачи инспирирани од авионската кабина.



## УЛТРА ПРИВЛЕЧНА ВНАТРЕШНОСТ.

Со удобните, ергономски и прилагодливи предни седишта, високо-квалитетни материјали и шавови на ткаенината, ќе се чувствувате пријатно и комфортно. За уште посовремен изглед, можете да го прилагодите Вашиот ентериер со 8-полиамбиентални хроматски бои\*.

\* Стандард или недостапно, во зависност од верзијата.



## ДИГИТАЛНА 3D ИНСТРУМЕНТ ТАБЛА.

Дигиталната инструмент табла има футуристички 3D холографски екран, кој е прецизно позициониран во висина на погледот на возачот. Информациите за возилото и за перформансите при возење се прикажуваат читливо на 2 нивоа врз основа на нивната важност или итност (безбедност, помош за возачот, навигација).

Вие го прилагодувате екранот за да ги прикажува саканите информации во секое време.

\* Стандард или недостапно, во зависност од верзијата.




## ЗАБАВЕН И ИНТУИТИВЕН ЕКРАН НА ДОПИР.

Големiot 10" HD екран на допир\* може да се контролира\*\* користејќи го препознавањето на гласот, контролите на управувачот или 7-те дирки. Додека пак, на екранот на e-208, во реално време преку техничка анимација може да следите како работи напојувањето.

\* Стандард, опција што се наплаќа или недостапно во зависност од верзијата.

\*\* По можност кога возилото е во мирување.



## УЖИВАЈТЕ ВО ПРИРОДНАТА СВЕТЛИНА.

Покажете им го на патниците пејсажот на околината, од перспектива од која никогаш до сега го немаат видено. Панорамскиот покрив Cielo\*, кој продолжува наназад до задните седишта овозможува многу природна светлина во кабината и панорамски поглед на небото.

НАПРЕДНА ПОВРЗАНОСТ.





## УЛТРА-ПОВРЗАН!

Преку интегрирана TomTom услуга за состојба во сообраќајот, 3D навигацијата ќе Ви го покаже патот и ќе Ви доставува информации за ризичните подрачја и сообраќајот во реално време. Додека пак функцијата Mirror Screen\* Ви овозможува да го користите екранот на допир за да пристапите до омилените апликации од Вашиот pameten телефон, доколку се компатибилни со Apple CarPlay™, MirrorLink® или Android Auto.

\* Само специфицирани Android Auto, Apple CarPlay™ или MirrorLink® апликации ќе работат кога возилото е во мирување или за време на возењето. Кога возите, некои опции на апликацијата ќе бидат оневозможени. Некои видови содржини кои може да бидат бесплатни на Вашиот pameten телефон бараат претплата на еквивалентните специфицирани апликации Android Auto, Apple CarPlay™ или MirrorLink®. Функцијата Mirror Screen функционира преку Android Auto (за pametni Android телефони), Apple CarPlay (за pametni iOS телефони) или MirrorLink® технологија (за pametni Android телефони компатибилни со MirrorLink®), под услов да имате мобилен и Интернет договор.



## НОВИ ПРАКТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ.

Во предниот дел на внатрешноста, овој модел има одлично осмислен простор за одлагање предмети, со вграден полнач за индукциско полнење\* за вашиот pameten телефон\*\*. Исто така, внатрешноста располага со неколку USB\*\*\* приклучоци, наменети за преносливите уреди кои можат да ги користат останатите патници во кабината.

\* Qi 1.1 стандардно безжично полнење, достапно како опција или недостапно во зависност од верзијата.

\*\* Базирano на компатибилноста на pametniот телефон.

\*\*\* До 4 приклучоци, во зависност од верзијата.



## НОВА ЕРА НА ПОЛУАВТОНОМНО ВОЗЕЊЕ.

Со новиот PEUGEOT 208, ќе имате многубројна технолошки паметна и безбедносна асистенција при возењето. Новиот PEUGEOT Drive Assist Plus\* одбележува почеток на ера на интелегентно, полуавтономно возење, благодарение на неговите камери и радари. Ја следи Вашата траекторија, Ви помага да останете на патот, препознава сообраќајни знаци на патот, знаци за ограничување брзина, исто така е способен да одржува безбедно растојание од другите автомобили на патот, застанување на возилото, а доколку е потребно и автоматско повторно тргнување.

Технолошките системи ќе Ве насочат и ќе помогнат при маневрирањето. Системот за препознавање на знаци, системот за следење на слепи точки и системот за предупредување за преминување на коловозната лента, помагаат Вашето возило да биде побезбедно. Конечно, системот Visiopark 1 со својата 180° камера и Full Park Assist\*\* го прават Вашиот секојдневен живот уште поедноставен.

\*Стандард, опција или недостапно во зависност на верзијата – Достапно од 02/2020 за e-208.

\*\* Активана помош за паралелно или косо паркирање - Достапно како опција од првата половина на 2020 или недостапно во зависност од верзијата.



МОЌТА НА ИЗБОРОТ\*.

\* Можност за избор.



## ИЗБЕРЕТЕ ГО АГРЕГАТОТ-МОТОРОТ КОЈ ГО САКАТЕ.

Новиот Peugeot 208 може да се пофали со нова модуларна и мултиенергетска СМР\* / еСМР\*\* платформа и слобода да изберете помеѓу бензински, дизел или електричен мотор. Оптимизирано држење на патот, управување, звучната изолација, како и намалената вкупна тежина, помагаат да се ограничи емисијата на CO<sub>2</sub>, а во исто време да се овозможи и интензивно искуство при возењето!

Најголемите технички предности на е-СМР\*\* платформата, се прикажани кај е-208 кај кого е оптимизирана архитектурата ослободувајќи простор во багажникот и се задржува истата позиција на возачот како и кај моделот со мотор на согорување.

\* Common Modular Platform (Заедничка модуларна платформа).

\*\* Electric Common Modular Platform (Електрична заедничка модуларна платформа).





## ПОДОБРЕНИ МОТОРИ.

Најновата генерација Euro 6 PureTech и BlueHDi мотори, се мотори со согорување достапни кај 208 верзиите, кои се ефикасни и со високи перформанси, подготвени да пружат интензивно искуство при возењето. Поекономични благодарение на нивната оптимизирана потрошувачка на гориво, и се опремени со Stop & Start систем.

\* ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО И ЕМИСИЈА НА CO<sub>2</sub> (Процентни податоци, дадени само како за информации кои сè уште подлежат на одобрување)

• Вредности на WLTP (1): Потрошувачка на гориво 4,2 до 5,9 во комбиниран циклус, 4,7 до 7,5 со мала брзина, 4 до 6 со просечна брзина, 3,6 до 5,1 со голема брзина и 4,6 до 6 со многу голема брзина WLTP (l / 100 km) - емисија на CO<sub>2</sub> (комбинирана) WLTP: 109 до 134 (g / km).  
 (1) потрошувачката на гориво и дадените вредности на CO<sub>2</sub> ја исполнуваат сертификацијата на WLTP (регулатива на EY 2017/948). Од 1 септември 2018 година, новите возила се прифаќаат врз основа на постапката за тестирање усогласена ширум светот за лесни возила (WLTP), што е нова, пореална постапка на тест за мерење на потрошувачката на гориво и емисијата на CO<sub>2</sub>. Оваа постапка WLTP целосно ја заменува новиот европски циклус на возење (NEDC), што беше претходно користена постапка за тестирање. Бидејќи условите за тестирање беа пореални, потрошувачката на гориво и емисијата на CO<sub>2</sub> измерени според постапката WLTP во многу случаи се повисоки од оние измерени според постапката NEDC. Вредноста на потрошувачката на гориво и емисијата на CO<sub>2</sub> може да се разликува според специфичната опрема, опциите и видовите пневматици. Контакттирајте го Вашето продажно место за повеќе информации или посетете ја веб-страницата на PEUGEOT специфично за Вашата земја.

34 Вредности на NEDC (2): Потрошувачка на гориво од 3,2 до 4,7 во комбиниран циклус, од 2,9 до 4,2 на отворен пат и од 3,7 до 5,5 во град NEDC (l / 100 km) - емисија на CO<sub>2</sub> (комбинирана) NEDC: од 85 до 107 (g / km).  
 (2) Вредностите на потрошувачка на гориво и емисијата на CO<sub>2</sub> се утврдуваат врз основа на новата регулатива WLTP (регулатива на EY 2017/948) и добиените вредности се претварат во NEDC за да се овозможат споредба со други возила. Ве молиме контактирајте со Вашиот продажен салон за дополнителни информации. Вредностите не ги земаат предвид условите за употреба, стилот на возење, опремата или опциите и може да варираат според видот на пневматикот.

## ВИСОКО-ТЕХНОЛОШКИ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ.

Откако ќе ја осознаете прецизноста и ефикасноста на новиот EAT8\* менувач, нема да може да се сопнете да посакувате да го искусите повторно. Благодарение на Quickshift технологијата, преносот на брзините е брз и прецизен, а Вие може да изберете и менуелно менување на истите преку палката поставена во регијата на управувачот.

\*EAT8: Ефикасен автоматски менувач 8 - Нов автоматски менувач со 8 степени на пренос - Достапен во зависност од моторот.



## ЕЛЕКТРИФИЦИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ СЕКОЈДНЕВЕН ЖИВОТ !

Уживајте во движењето и во незаборавното пријатно чувство при возењето во тивка кабина, благодарение на моќниот мотор од 100 kW\*\* (136 КС) и 260 Nm вртежен момент од 0 km/h.

\* Сепак, внимавајте да имате сè под контрола во Вашето возило и да бидете свесни за Вашата околина што можеби не е навикната на тивки возила.  
\* Опсег на батерија до 340 km (WLTP) / до 450 km (NEDC): Процентни податоци, додени само како за информација кои сè уште подлежат на одобрување - Комбинирана емисија на CO<sub>2</sub>: 0 g при тестирање на пат.



## ИЗБЕРЕТЕ ГО СТИЛОТ НА ВОЗЕЊЕ.

Со новиот Peugeot e-208, во зависност од Вашите желби и потреби, можете да изберете помеѓу три режими на возење: ЕКО, НОРМАЛЕН и СПОРТ\*. Во режимот на сопирање достапни се 2 нивоа на моторно сопирање, што ви овозможува да ја полните батеријата при забавување и сопирање.

\* ЕКО: оптимизација на опсегот – НОРМАЛНО: оптимална удобност – СПОРТ: перформанси и сензација (0 до 100 km/h за 8.1 секунди). \*\* Умерено или забрзно полнење на батеријата.



A woman with blonde hair in a ponytail is shown in profile, looking towards the right. She is wearing a light-colored top. The background features several large, colorful balloons in shades of yellow, blue, and red against a bright, clear sky. The overall mood is bright and cheerful.

ПРИЛАГОДЛИВ  
НА ВАШИОТ СТИЛ.

## КОРИСНИ И ПРИЈАТНИ.

Многуге практични и паметни додатоци, дизајнирани за новиот Peugeot 208, за време на патувањето ќе ги зголемат Вашиот комфор и безбедност. Со PEUGEOT e-208, можете да откриете и нов спектар на специфични „Електрични“ додатоци.

1. Прекривка за покривање и заштита на возилото
2. e-208 патосници
3. Кровни носачи за велосипед
4. e-208 станица за полнење
5. Навлаки за седишта
6. Штитници за сонце







## МОДЕРЕН ВНАТРЕШЕН АМБИЕНТ.

Материјалите на ткаенините за PEUGEOT 208 беа избрани по нивната елеганција, квалитет и издржливост. Секоја верзија се издвојува со сопствената завршна обработка, со двојно порабувањето на ткаенината, TEP, или ткаенина\*, создавајќи уникатно чувство што ќе направи да се чувствувате како дома.

1. Сина Para ткаенина<sup>(1)</sup>
2. Црна Rneuta ткаенина<sup>(2)</sup>
3. Црна TEP & Cozy ткаенина<sup>(3)</sup>
4. Црна TEP & Saru ткаенина<sup>(4)</sup>
5. Црна Full Grain кожа<sup>(5)</sup>
6. Сива Alcantara Greval / Црн TEP & Technical Mesh<sup>(6)</sup>

- <sup>(1)</sup> Стандард со Access ниво на опременост  
<sup>(2)</sup> Стандард со Active ниво на опременост  
<sup>(3)</sup> Стандард со Allure ниво на опременост  
<sup>(4)</sup> Стандард со GT Line ново на опременост  
<sup>(5)</sup> Опција со GT Line ниво на опременост  
<sup>(6)</sup> Стандард со GT ниво на опременост



## ГАМА НА МОЌНИ БОИ.

Новиот PEUGEOT 208 навистина се истакнува со своите впечатливи бои на каросеријата! Изберете од низата на енергични и оригинални бои или изберете нешто софистицирано и елегантно.



Banquise Бела\*



Artense Сива\*\*



Platinum Сива\*\*



Noir Perla Црна\*\*



Фаро Жолта\*\*



Elixir Црвена\*\*\*



Vertigo Сина\*\*\*



Насре Бела\*\*\*\*

\* Не металик боја  
\*\* Металик боја  
\*\*\* Боја во три слоја со заштита од гребаници.  
\*\*\*\* Бисерна боја

## СОВРШЕН ИЗГЛЕД.

За да добиете уште посвршен изглед на Вашиот автомобил, изберете помеѓу 15" и 16" раткапни, 16" обоени или со дијамантски сјај алуминиумски наплатки или 17" наплатки со додатоци.



LAPA 15" раткапна\*



PLAKA 16" раткапна\*



TAKSIM 16" алуминиумски наплатки\*\*



ELBORN 16" алуминиумски наплатки\*\*\*



SOHO 16" алуминиумски наплатки\*



JORDAAN 17" алуминиумски наплатки\*\*



CAMDEN 17" алуминиумски наплатки\*



BRONX 17" алуминиумски наплатки\*\*



SHAW 17" алуминиумски наплатки\*\*\*

\*Стандард или недостапно во зависност од верзијата.  
\*\*Опција или недостапно во зависност од верзијата.  
\*\*\* Стандард, опција или недостапно за e-208.

## МРЕЖА И УСЛУГИ.

Кога ќе се одлучите за Peugeot, на располагање ќе имате огромна дилерска мрежа во склоп на која: приемот, професионализмот, перформансите на опременоста и квалитетот на услугите Ви гарантираат оптимално задоволство. Така Вие сте сигурни дека сте се обратиле кај специјалисти кои Ве слушаат, ги разбираат Вашите барања и одговараат соодветно и ефикасно. Има ли подобар и подоверлив бренд со кој би се врзале долгорочно?

### ЗА ВАША БЕЗГРИЖНОСТ<sup>(1)</sup>

#### PEUGEOT ГАРАНЦИЈА

Квалитетот кај Peugeot, е исто така состојба на духот: предностите во склоп на мрежата, можност за 5 годишна гаранција до изминати 100.000 километри гаранција и 12 години гаранција од корозија.

#### PEUGEOT ПАКЕТИ

Проверки и одржување, две единствени и персонализирани формули за слободно возење. Од помош на патот, до поправка во случај на дефект, заменување на избени делови, Вие самите изберете го нивото на интервенција на Вашето возило и искористете ја гаранцијата за Peugeot квалитет

#### PEUGEOT ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Гаранција за квалитет, безбедност и доверливост, секој од нашите Peugeot оригинални резервни делови е тестиран и строго проверен за Ваша безбедност. Тие се под гаранција и со работна рака во мрежата на Peugeot во траење од една година.

#### ФЛОТНА ПРОДАЖБА

При флотна набавка на возила за нашите бизнис клиенти нудиме широка палета на комерцијални возила по специјални цени и услови на купување, одржување и сервисирање на возилата. Воедно, нудиме различни опции за преработка или надградба на комерцијални возила согласно Вашите барања (возила за брза помош, амбулантни возила, полициски возила, блиндирани возила итн). Отворени сме за соработка со сите компании кои имаат интерес за набавка на едно или повеќе Peugeot возила, одеднаш или во одреден временски период

### ЗА ВАШЕ ЗАДОВОЛСТВО

#### PEUGEOT НА ИНТЕРНЕТ

Откријте го Peugeot на интернет, посетете ја официјалната веб страница: <http://www.peugeot.com>


Македонската интернет страница е: <http://www.peugeot.mk>

Следете не и на Facebook: [FB/PeugeotMacedonia](https://www.facebook.com/FB/PeugeotMacedonia)

Во контекст на политиката на постојано подобрување на производот, Peugeot може во секој момент да ги модифицира техничките карактеристики, опремата, опциите и боите. Актуелните техники на фотографска репродукција не дозволуваат, верно репродуцирање на сјајот на боите. Така, оваа брошура која се состои од информации од општ карактер, не претставува обврзувачки документ. За сите појаснувања или дополнителни информации, Ве молиме да се обратите кај Вашиот дилер. Делови од каталогот не смеат да бидат репродуцирани без наменска дозвола од Automobiles Peugeot.







Réalisation et édition : Altavia Paris, 10 rue Blanqui Saint-Ouen, 93400 France  
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre  
Printed in MK – Réf.: XXXXXX – November 2019.

**PEUGEOT** ВИ ГО ПРЕПОРАЧУВА **TOTAL**

[www.peugeot.mk](http://www.peugeot.mk)



Печат на импортерот/дилерот